

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период 01.07.2013 до 31.12.2013

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **http://www.skopje.gov.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Иван Иванов** Адреса на е-пошта: **javninabavki@skopje.gov.mk** Телефон/Факс: **3297-222/3297-292**

ДЕЛ II: ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција/Конечна цена	Склучен договор / добиени фактури			
						Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум на договорот
102/2013	Консултантски услуги за изработка на анализа на работењето на ЈП "Паркови и зеленило" – Скопје и предлог мерки за зголемување на ефикасноста	254.237,29 ден.	Услуги	2		Друштво за услуги и промет на големо и мало ЕВРОСИМОВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ, извоз-увоз Скопје	153.400,00 ден.	08-4748/12	01.11.2013
108/2013	Набавка на канцелариски столици (со метална хромирана конструкција, тапацирани со вештачка кожа)	93.220,00 ден.	Стоки	5	е-Аукција	Трговско друштво за производство, трговија и услуги САЛОН 29 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	81.774,00 ден.	08-4907/8	24.10.2013
110/2013	Изработка на папки за дипломи и плакети по повод Наградата "13 Ноември" на Град Скопје	50.847,00 ден.	Стоки	5	е-Аукција	Друштво за производство, трговија и услуги ПЕХАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	28.556,00 ден.	08-4902/8	21.10.2013
133/2013	изведување на работи за поставување на автоматско отворање на постоечката главна капија на Град Скопје (со далечинско управување)	50.847,46 ден.	Работи	2	е-Аукција	Трговско друштво за производство, промет, транспорт и градежно-занаетчиски работи КАСВЕР Ц. Сретен извоз-увоз ДООЕЛ Скопје	44.840,00 ден.	08-6042/8	25.11.2013
145/2013	Набавка на кафе (разни видови) и придружни артикли	296.610,00 ден.	Стоки	1		Друштво за производство, трговија и услуги ГЕМАКС-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	332.031,00 ден.	08-6836/7	12.12.2013
164/2013	Набавка на новогодишни пакетчиња	169.491,00 ден.	Стоки	1		Друштво за трговија КРАШКОМЕРЦ Краш ДООЕЛ-Скопје	190.802,00 ден.	08-7311/8	19.12.2013
51/2013	Изработка на основен проект за Реконструкција на партер на плоштад Македонија	305.000,00 ден.	Услуги	4	е-Аукција	Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови Прилеп	270.004,00 ден.	08-3241/8	04.07.2013
61/2013	Набавка на газирана и обична вода	296.610,00 ден.	Стоки	0	е-Аукција		0,00 ден.		09.10.2013

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Склучен договор / добиени фактури						
			Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција/Конечна цена	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум на договорот
74/2013	набавка на клима уреди	211.864,44 ден.	Стоки	2	е-Аукција	Друштво за производство промет и сервисирање КОНТАКТ 2000 СЕРВИС ДОО Скопје	249.473,00 ден.	08-3788/7	01.08.2013

II.2) Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Склучен договор					
			Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција/Конечна цена	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	
101/2013	Изработка на основен проект за изградба на плоштад во централното градско подрачје на КП 11949/1	1.016.949,00 ден.	Услуги	2	е-Аукција	Друштво за производство, промет и услуги АРХИУМ Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	672.600,00 ден.	
109/2013	Набавка на фотокопирна, компјутерска и други видови на хартија за потребите на Град Скопје	1.016.949,15 ден.	Стоки	3	е-Аукција	Друштво со ограничена одговорност за економско-правни и други услуги, производство и трговија на мало и големо МАКЕДОНИЈА БИРО ДООЕЛ - Скопје	950.050,00 ден.	
118/2013	Изработка на Основен проект за ролерско велосипедска патека со улично осветлување на лева страна на река Вардар, на потегот од мостот во Сарај до фудбалско игралиште	423.728,81 ден.	Услуги	4	е-Аукција	Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје	346.920,00 ден.	
119/2013	ДЕЛ 1. Одржување на систем за администрација на локални даноци и комунални такси за времетраење до 12 месеци и ДЕЛ 2. Одржување на систем за финансиски менаџмент за времетраење до 12 месеци	785.000,00 ден.	Услуги	0			0,00 ден.	
120/2013	Изработка на Основен проект за инфраструктура за реконструкција на улица "Димитар Влахов" од улица "Филип Втори Македонски" до Бул."Крсте Мисирков"	600.000,00 ден.	Услуги	4	е-Аукција	Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје	524.062,00 ден.	
125/2013	Набавка на средства за хигиена	508.474,57 ден.	Стоки	0	е-Аукција		0,00 ден.	
126/2013	консултантски услуги за изработка на Студија за озеленување и пошумување на подрачјето на град Скопје	675.000,00 ден.	Услуги	1		Друштво за еколошки консалтинг ДЕКОНС-ЕМА ДОО увоз-извоз Скопје	726.880,00 ден.	
128/2013	Експресна испорака на пошта	900.000,00 ден.	Услуги	1		Друштво за транспорт и услуги ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје	900.000,00 ден.	
143/2013	Изработка на Стратегија со Акционен план за локален економски развој на Град Скопје за периодот 2014-2017 година	313.559,32 ден.	Услуги	3	е-Аукција	Фондација за РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЕМНИШТВА Скопје	308.700,00 ден.	
25/2013	Проектирање и ревизија на проекти за гасни котлари на СУГС Зеф Љуш Марку и СУГС Арсениј Јовков	700.000,00 ден.	Услуги	0	е-Аукција		0,00 ден.	
27/2013	Канцелариски материјал (ситен канцелариски материјал)	1.016.949,15 ден.	Стоки	3	е-Аукција	Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги КУЛТУРА-2000 Бошко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	1.255.817,00 ден.	
40/2013	Набавка на услуга за вршење на стручни работи за безбедност при работа	847.457,63 ден.	Услуги	3	е-Аукција	Друштво за производство, трговија и услуги ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС ДООЕЛ Струмица	339.768,00 ден.	
52/2013	Изработка на основен проект за ролерско велосипедска патека со улично осветлување на десна страна на река Вардар на потегот од паркот "Авион" во населба Аеродром до Железнички мост	423.728,81 ден.	Услуги	10	е-Аукција	Друштво за проектирање и услуги Р.Б.и С.-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје	113.280,00 ден.	
54/2013	Изведување на осветлување и нисконапонски кабелски развод за негово напојување на пешачка патека и придружни објекти (парк за миленици и парк со фитнес справи) во парк Македонија на бул. Митрополит Теодосиј Гологанов	1.763.522,89 ден.	Работи	1		Друштво за производство, трговија и услуги МАГНУС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје	1.856.973,00 ден.	

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Склучен договор		Вредност на склучениот договор со ДДВ
					Аукција/Конечна цена	Назив на носителот на набавката	
64/2013	Хостирање, техничка поддршка и одржување на интернет порталите на Град Скопје	310.000,00 ден.	Услуги	4		Друштво за компјутерски консалтинг и инженеринг ЛОГИН СИСТЕМИ ДОО експорт импорт Скопје	247.800,00 ден.
76/2013	Измена и дополна на основен сообраќаен проект за утврдување на локации, капацитет и опрема на такси станици на подрачјето на Град Скопје, арх. бр. 244/2010 изработен ноември 2010 година, со предлог нови локации за такси станици	320.000,00 ден.	Услуги	1		ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ДОО Скопје	354.000,00 ден.
82/2013	Набавка на безбедносен софтвер и лиценци за сервери и работни станици	1.200.000,00 ден.	Стоки	3	е-Аукција	Производно трговско друштво АНХОЧ ДОО Скопје	1.247.400,00 ден.
88/2013	Изградба на осветлување на паркинг простор на бул. Гоце Делчев (во близина на Плоштад Карпошево Востание)	450.000,00 ден.	Работи	5	е-Аукција	Друштво за производство, услуги и трговија КОД ИНЖЕНЕРИНГ Стојко Стамболиски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	286.171,00 ден.
91/2013	набавка на пригодни подароци за потребите на Град Скопје	794.915,26 ден.	Стоки	0	е-Аукција		0,00 ден.
93/2013	Изработка на основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај на дел од ул. „Васко Карангелевски“, од бул.„Јане Сандански“, до бул.„III-та Македонска Бригада“ Скопје, со обезбедување на ревизија.	313.559,00 ден.	Услуги	2	е-Аукција	ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ДОО Скопје	351.640,00 ден.
95/2013	Изградба на магистрален вреловод премин преку бул.„Февруарски поход“ од шахта 250(Ш250)	3.000.000,00 ден.	Работи	6	е-Аукција	Друштво за проектирање, инженеринг, трговија, транспорт и друго ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје	1.916.113,00 ден.
96/2013	Изработка на проект за инфраструктура за ул.„Павел Шатов“ од раскрсница со ул.„Јордан Мијалков“ и ул.„Антон Панов (кружен тек) до ул.„Партенија Зографски“, со обезбедување на ревизија.	500.000,00 ден.	Услуги	4	е-Аукција	Друштво за проектирање ПЕЛА ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	630.946,00 ден.

П.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за јавните набавки

Реден број	Предмет на договорот за јавна набавка (За категорија на услуги 17-27 од Уредбата)	Склучен договор / добиени фактури				
		Број на добиени понуди	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум на договорот
Не се пронајдени соодветни записи						

П.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН **13.01.2014**

П.4.2) Датум на повторно објавување (доколку е извршено) **13.01.2014**